



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул.Димитрие Чуповски бр.11/І КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710;02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас:**03/2013**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:**Министерство за Финансии**

I.1.2) Адреса:**ул. Даме Груев бр,14**

I.1.3) Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:**www.finance.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт:**Билент Мустафоски**Адреса на е-пошта:**bilent.mustafoski@finance.gov.mk**Телефон/Факс:**02 3106 432/02 3106 711**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На следнава адреса

Министерство за финансии ул. Даме Груев бр.14 - Скопје, 02/3106-709,
darko.jakimovski@finance.gov.mk, Тендерската документација е прикачена кон огласот и може да се преземе преку ЕСЈН бесплатно., <https://e-nabavki.gov.mk>

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи-Економија и финансии

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

компјутерски потрошен материјал за потребите на Министерството за финансии

II.2) Вид на договорот за јавна набавка:**Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје, Берово, Битола, Валандово, Велес, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово и Штип

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка:**Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Компјутерскиот потрошен материјал опфаќа:

- магнетни медиуми;
- рибони за матрични печатачи (оригинални);
- тонери за ласерски печатачи (оригинални);
- тонери за „инк џет“ печатачи (оригинални); и
- компјутерски прибор.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: **30237300-2**

II.8) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.9) Рамковна спогодба:**Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Да**

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка:

- договорниот орган ја има објавено целокупната тендерска документација на интернет адреса - <https://www.e-nabavki.gov.mk>

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка.

Предмет на електронската аукција е вкупната понудена цена, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без данок на додадена вредност. Почетна цена на електронската аукција е најниската вкупна понудена цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:**Да [2,00%]**

IV.1.2) Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [10,00%]**

IV.1.4) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- **Документ за регистрирана дејност**

Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех за последните три години заверени од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба и податоци од билансот на успех, или извадоци од извештајот за билансот на состојба и податоци од билансот на успех во случаи кога објавувањето на билансите на состојба и успех е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

Минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да остварил вкупен годишен приход од 15.000.000,00 денари во последните три години.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- список на главни испораки на компјутерски потрошен материјал во последните 3 години со податоци за купувачите, вредности на договорите и датуми (референтна листа);
- најмалку 3 потврди за извршени испораки на компјутерски потрошен материјал издадени од купувачи што се наведени во референтната листа;
- изјава дека располага со магацински простор, возила и технички персонал за извршување на предметната набавка.
- изјава дека доколку биде избран за најповолен понудувач ќе обезбеди на залиха во секое време да има 10% од максималната количина за секој артикал од Листата на компјутерски потрошен материјал за потребите на Министерството за финансии за период од 1 година (прилог 1).
- изјава дека доколку биде избран за најповолен понудувач тонерите и рибоните кои ќе ги испорачува на договорниот орган ќе бидат произведени од генералниот производител или од него овластен производител;
- изјава дека доколку биде избран за најповолен понудувач се согласува тонерите и рибоните кои ќе ги испорачува на договорниот орган, договорниот орган да ги достави за проверка на нивната оригиналност до овластен центар на производителот.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

Минимални услови за утврдување на техничката и професионалната способност на економскиот оператор е тој да има:

- извршувано испораки на компјутерски потрошни материјали, при што во последните 3 години вкупната вредност на испораките да не биде помала од 10.000.000,00 денари;
- магацински простор, возила и технички персонал за извршување на предметната набавка и доволна количина на компјутерски потрошен материјал на залиха; и
- да има извршувано испораки на тонери и рибони кои се произведени кај оригиналниот производител или од него овластен производител.

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **22.08.2013 во 12.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **120 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

22.08.2013 во 12.00 часот Место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

Понудите можат да се поднесуваат по пошта на следнава адреса: Министерство за финансии, ул.„Даме Груев“, бр.14 – Скопје, со назнака "Број на оглас 03/2013" или да се достават лично во писарницата на Министерството за финансии на ул.„Св. Кирил и Методиј“ бр.54 (поранешна зграда на НИП “Нова Македонија” - приземје) во Скопје.

V.6) Датум на објава: 12-07-2013